

ТТК Банка е-банк упатство – Потпишување налози со токен

Во случај кога не е можно користење на **Internet Explorer** (верзија 11) или **Microsoft Edge** (во Internet Explorer mode) тогаш може да се потпишуваат електронски налози во кој било интернет прегледувач со токен.

Тоа може да се направи ако се има валидно регистриран софтверски токен за **Android мобилен уред** (моментално не може да се користи оваа функционалност на iPhone уреди).

Преглед и поднесување на барање на софтверски токен може да се направи на линкот достапен под **Барања** -> **Барање за издавање на софтверски токен**.

TTK БАНКА e-банк@ТТК систем за електронско банкарство

ПРЕГЛЕД НА ПРОМЕТ КУРСНИ ЛИСТИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ **БАРАЊА** ПЛАЌАЊЕ СО НАЛОЗИ ПРЕБАРУВАЊЕ ОРОЧУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТ ПОМОШ СИСТЕМ

Најавени сте како [име]
Почитувани, Ве информираме дека [име]
Тековни сметки Платежни картици

Инстант кредит
Барање за кредит
Барање за издавање на дигитален сертификат
Барање за издавање на софтверски токен

Преглед и промена на регистрираните уреди.

Прикажи ги само уредите со валиден токен Деактивирај го селектираниот Токен

Селектирај уред за промена	ИД уред	Шифра Уред	Назив Уред	Инфо Уред	Датум Регистрирање	Датум Кротирање	Датум Истекување	Валиден
Селектирај	[име]	[име]	[име]	:fingerprint	18.07.2020 11:55:27	21.11.2022 14:20:36	21.11.2025 14:20:06	Да
Селектирај	[име]	[име]	[име]	OK;	02.11.2022 14:41:48	17.11.2022 14:18:56	17.11.2022 14:33:08	Не
Селектирај	[име]	[име]	[име]	iOS;15.4.1;iPhone	03.11.2022 15:12:24	03.11.2022 15:13:26	14.11.2022 13:34:47	Не
Селектирај	[име]	[име]	[име]	OK;	14.06.2022 10:16:17	02.11.2022 14:18:44	02.11.2022 14:41:59	Не
Селектирај	[име]	[име]	[име]	:fingerprint	11.04.2022 12:01:55	27.10.2022 13:46:35	27.10.2022 15:31:53	Не

1 2 3 4 5 ...

Испрати барање за издавање на софтверски токен

Потребно е да внесете валиден е-маил и број на мобилен телефон. На е-маил ќе ви биде испратен првиот дел од шифрата на софтверски токен, додека на мобилниот преку СМС порака ќе ви биде испратен вториот дел од клучот. Во прилог на е-mail пораката добивате "Мобилно Банкарство - Упатство за работа" и "Упатство за инсталирање на соодветен Токен на Мобилното Банкарство на ТТК Банка". За активирање на токенот потребно е потпишување на Барањето за пријавување и негова достава во некоја од експозитурите на банката.

Електронските налози што може да се потпишуваат на овој начин се: **ПП-30, ПП-50 и општи формулари**. За тоа да се направи потребно е при потпишување на налог или општ формулар да се одбере опцијата **ОТП Token во Начин на потпишување**.

Начин на потпишување ТТК Сертификат Token **ОТП Token**

Кога ќе се одбере опцијата ќе појави уредот со валидно регистриран софтверски token и потребно е да се **селектира** заедно со налозите кои сакате да ги потпишете. Потоа се **внесува** генерираниот OTP token и се кликнува на Потпиши ги избраните налози.

Изберете ПП30 или ПП50 налог за реализација:

Селектирај ги сите Деселектирај ги сите

Избери налози за реализација	Број на налог	ЕМБГ Креатор	Тип на налог	Сметка на налогодавец	Цел на дознака	Назив на примач	Сметка на примач	Износ МКД	Датум на налог	Начин
<input checked="" type="checkbox"/>	[REDACTED]	[REDACTED]	ПП30	[REDACTED]	930-Останати плаќања	[REDACTED]	[REDACTED]	10,00	22.11.2022	0

Сумата на моментално избраните налози е: 10,00

Изберете ПП53 налог за реализација:

Нема креирани налози

Статус на налозите избрани за потпишување и реализација

Тип налог	Сериски број	Статус	Потпишан
ПП30	[REDACTED]		НЕ

Активни уреди преку кои може да се генерира OTP token.

Селектир го уред	ИД уред	Шифра уред	Назив уред	Инфо уред	Датум Регистрање	Датум Креирање	Датум Истекување
Селектирај	[REDACTED]	[REDACTED]	samsung SM-A715F	fingerprint	18.07.2020 11:55:27	21.11.2022 14:20:36	21.11.2025 14:20:06

Начин на потпишување ТТК Сертификат Token **ОТП Token**



5 Потпиши ги избраните налози

ОД табелата погоре, селектирајте го уредот со кој ќе го генерирате OTP Tokenот! За поголема прегледност, може да ги деактивирате непотребните уреди од менито: Барања за издавање на софтверски token.

Избран е налог со број: [REDACTED],

ОТП токенот се генерира во **мобилната апликација**, на почетното мени што се отвара при пуштање на апликацијата, во **горниот десен кош на менито** – на копчето со стрелка што покажува на десно.

Се внесува **ПИН-от** кој е врзан со **регистрираниот софтверски токен** на мобилниот уред и се кликува на копчето **Процесирај** за да се добие потребниот OTP токен. OTP токенот има **рок од една минута** и потребно да се внесе пред да истече рокот за да биде успешно потпишувањето.



Потпишување

Внесете PIN за пристап до TOKEN-от

Внесете овде

ПРОЦЕСИРАЈ ✓

ОТКАЖИ

Потпишување

Вашиот OTP TOKEN за потпишување

38 [REDACTED] 04

ПОТПИШИ ✓

ОТКАЖИ

Кога успешно ќе биде потпишан налогот, се кликува на копчето **Реализирај ги избраните налози**, за да налозите бидат испратени за реализација. Ако потпишувањето е неуспешно и се јави порака дека токенот не се совпаѓа и не е точен, треба да се осигура дека **се користи точниот мобилен уред** со софтверски токен, и да се запази да се генерира токенот и **искористи во рок од една минута**.

Начин на потпишување

ТТК Сертификат Токен OTP Токен

Внесете го пинот на токенот

.....

Потпиши ги избраните налози

Реализирај ги избраните налози

ПОТПИШУВАЊЕТО Е ЗАВРШЕНО, НАЛОЗИТЕ МОЖЕ ДА СЕ ПУШТАТ НА РЕАЛИЗАЦИЈА

Избран е налог со број:

[REDACTED],

Избриши го налогот